



erasmus+ and  
european solidarity  
corps agency

# Добри практики за наоѓање заеднички јазик и за координирање на кариерното насочување низ секторите

Преглед на националниот систем за поддршка на системот за кариерен  
развој во Северна Македонија

4 април 2022 година

Маргит Рамо, Раководител на Euroguidance

# Euroguidance Естонија

Национален ресурсен центар за насочување со следниве цели:

- Поддршка на развојот на европската димензија на доживотното насочување
- Поддршка на развојот на компетенциите на практичарите на насочувањето и поддигнување на нивната свест за вредноста на меѓународната мобилност
- Обезбедува информации за европската димензија на насочувањето



REPUBLIC OF ESTONIA  
EDUCATION AND YOUTH BOARD



erasmus+ and  
european solidarity  
corps agency



Erasmus+

# Доживотно насочување=кариерно насочување

„Опсег активности што им овозможуваат на граѓаните на која било возраст, и во кој било момент од нивниот живот, да ги идентификуваат своите капацитети, компетенции и интереси; да донесат значајни одлуки во врска со образованието, обуката и занимањето; и да управуваат со своите животни патеки во учењето, работата и други опкружувања во кои овие капацитети и компетенции се учат и/или се користат“

ELGPN, 2013



# Доживотно насочување во Естонија



Задолжително училиште

Четиригодишно средно образование

Работнички центри (folk high school)

Средно СОО

Образование за возрасни

Универзитет и колеџ

Агенција за вработување

Работен век

# Структура за доживотно насочување во јавниот сектор



--- Со некои од институциите управа локалната самоуправа


# Значајни практики

- Професионализација, идентитет и развој и компетенции
- Градење врз докази како начело
- Ефикасност и отпорност на пазарот на труд како стратегија
- Фокус на кариерно учење и вештини за управување со кариера
- Вмрежување и ангажирање на засегнатите страни на сите нивоа



# Национален форум за кариерно насочување

- Повторно воспоставување по големата реформа во февруари 2019 година
- 9 претставници на засегнати страни: корисници, директори на училишта, професионалци за насочување, работодавачи, агенции, министерства
- Теми:
  - Соработка меѓу училишта и претпријатија
  - Професионализација и модели за обука
  - Кариерно образование во училиштата
  - Активности за мониторинг и евалуација
  - Услуги за возрасни
  - Употреба на дигитални решенија



Заедничка свест,  
координиран развој и  
соработка



Подобрен  
пристап и  
квалитет



# Lifelong Guidance in Estonia 2022



Стратешки преглед

Институции и услуги

Дигитални решенија

Професионален развој  
на практичари

Меѓународна  
соработка


Образовен систем

Пазар на труд

Видете на [Euroguidance.ee](https://Euroguidance.ee)  
[Euroguidance.eu](https://Euroguidance.eu)



# Корисни линкови

- [Support for the development of career management skills](#)
  - [The relevance of the Estonian occupational qualification sub-framework in the field of career guidance](#) (видете ја статијата на 40 – 62 страница, вклучувајќи ги линковите до стандардите за професионални квалификации)
- 

# Vi благодарам!

Margit Rammo [margit.rammo@harno.ee](mailto:margit.rammo@harno.ee)



euro | guidance



**erasmus+ and  
european solidarity  
corps agency**